



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 30 јуни 1970
Скопје
Број 18 Год. XXVI

Претплата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

119.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Се прогласува Законот за премерот и катастарот на земјиштето, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на седницата на Соборот на општините одржана на 16 јуни 1970 година.

Број 03-2799
18 јуни 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Премерот на земјиштето (во натамошниот текст: премер) и изработката на катастарот на земјиштето се вршат според одредбите на Основниот закон за премерот и катастарот на земјиштето (Основен закон) и овој закон, како и според прописите донесени врз основа на нив.

Член 2

Премерот и катастарот на земјиштето и нивното одржување се работи од општ интерес за Републиката.

Член 3

Работите на премерот и катастарот на земјиштето се вршат врз основа на среднорочни програми и годишни планови.

Среднорочните програми ги донесува Собранието на СРМ, а годишните планови Извршниот совет.

Член 4

Увидот во податоците на премерот и катастарот на земјиштето е јавен, до колку за одделни податоци, со посебен пропис, не е поинаку определено и се врши во службените простории на органот што води евиденција на тие податоци.

Органот од претходниот став им издава на заинтересираните органи, работни и други организации и граѓани, по нивно барање, исправи за фактите содржани во податоците на премерот и катастарот на земјиштето (уверение, копие на

планови, преписи, изводи и др.), до колку за одделни податоци не е поинаку определено.

Другите органи и работни организации, што располагаат со податоци од премерот и катастарот на земјиштето за свои потреби, не смеат овие податоци да ги даваат на заинтересирани странки.

Член 5

Државните органи, работните и други организации се должни, во сите работи во кои им се потребни мерни и описни податоци на земјиштето, да ги користат податоците на премерот и катастарот на земјиштето кога со овие располага органот надлежен за геодетските работи.

Установувањето и одржувањето на сите службени евиденции за недвижностите, освен посебната евиденција на земјиштето за потребите на народната одбрана, се засновува врз податоците на премерот и катастарот на земјиштето.

Член 6

Судовите и другите органи што решаваат за промените на корисникот, сопственикот и плодоуживателот на земјиштето (во натамошниот текст: корисникот) во актите со кои решаваат за тие промени го означуваат земјиштето според податоците од премерот и катастарот на земјиштето.

Договорите за промет со земјиште со надоместок или без надоместок ги содржат сите податоци од премерот и катастарот на земјиштето.

Означувањето на земјиштето во исправите од претходните ставови за подрачјата за кои е извршен премер задолжително се врши според копиите на плановите заверени од органот надлежен за геодетските работи.

Член 7

Судовите и другите органи исправите од претходниот член ги доставуваат на општинскиот орган надлежен за геодетските работи најдоцна во рок од 30 дена по правосилноста односно заверката на исправата.

ІІ. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО

1. Премер

Член 8

За изработка на оригинали на планови и карти се врши снимање на детали на теренот.

Снимањето на детали на теренот ги опфаќа работите на собирање на соодветни мерни и описни податоци за хоризонталната и висинската претстава на земјиштето, за положбата, обликот, површината, културата и корисниците на парцелите за топографската слика на земјиштето во поглед на релјефот, природните и вештачките објекти, за географските и другите називи и за подземните инсталации.

Член 9

Републичката геодетска управа е должна да го извести општинското собрание за премерот, на подрачјето на општината, најмалку 75 дена пред почнувањето на премерот.

Член 10

Одговорното лице во органот односно организацијата што вршело премер потврдува со својот потпис дека плановите и другите делови на елаборатот на премерот се изработени според постојните прописи.

Плановите и елаборатите на премерот од претходниот став можат да се користат откако ќе ги завери Републичката геодетска управа.

Член 11

Оригиналите на плановите (архивски оригинал) можат да се користат само за добивање на нивни копии.

Копијата на планот, во која општинскиот орган надлежен за геодетските работи врши спроведување на настанатите измени на земјиштето (работен оригинал), задолжително се користи како оригинал при секое натамошно умножување на плановите. По завршеното умножување искористениот работен оригинал се чува како и архивскиот оригинал.

2. Катастар на земјиштето**а) Катастарска општина****Член 12**

Споровите за граници на катастарските општини, што се наедно и граници на општините, ги решава органот надлежен за решавање на споровите за граници меѓу општините.

Член 13

Менувањето на границите на катастарските општини, за кои е извршен премер и е изработен катастарски операт, може да го врши општинското собрание, по претходно прибавено мислење од Републичката геодетска управа.

Средствата за спроведување промените на границите на катастарските општини, за спроведување промените во плановите и елаборатите на премерот и катастарот на земјиштето, за умножување на плановите, како и за изработка на нови катастарски операт, за оние катастарски општини чии граници се менуваат ги обезбедува општината чие собрание донело одлука за менување на границите.

б) Катастарска околица**Член 14**

Територијална единица за катастарско класирање на земјиштето е катастарска околица, а за бонитирање на земјиштето е територијата на Републиката.

Одлука за подрачјата и називите на катастарските околии донесува Извршниот совет, по претходно прибавено мислење од соодветните општински собранија.

Член 15

Подрачјето на катастарска околица може да се менува само ако посуштествено се изменат условите од член 8 став 1 од Основниот закон што биле од влијание при утврдувањето на нејзиното подрачје.

Одлука за измена на границите на подрачјето на катастарска околица донесува Извршниот совет.

Ако се измени подрачјето на катастарска околица ќе се изврши ново класирање на земјиштето на подрачјето на изменетиот дел, или на целото подрачје на катастарската околица во зависност од обемот на територијалните промени, конфигурацијата на теренот и другите услови.

Републичката геодетска управа одлучува дали ќе се врши класирање на целото подрачје на катастарската околица или само на подрачјето на изменетиот дел.

Кога измените на подрачјето на катастарска околица се од таква природа и обем што не е потребно да се врши ново класирање на целото подрачје, утврдувањето на новите катастарски класи на изменетиот дел се врши во рамките на постојните основи за катастарското класирање на земјиштето за истата катастарска околица.

в) Катастарско класирање и бонитирање на земјиште**Член 16**

Основата за катастарско класирање на земјиштето во катастарска околица и мерилата за бонитирање на земјиштето на територијата на Републиката, како и рамките на класите за секоја култура на земјиштето од подрачјето на секоја катастарска општина, ги утврдува Републичката геодетска управа.

Член 17

Утврдувањето на огледните земјишта и катастарското класирање во катастарска општина го врши комисија за катастарско класирање на земјиште, која се состои од три члена и ист број заменици. Комисијата за катастарско класирање на земјиштето ја формира Републичката геодетска управа.

Комисијата ја сочинуваат еден земјоделски стручњак — дипломиран инженер-агроном и двајца земјоделски производители што ги избираат собирите на избирачи од подрачјето на катастарската општина за која се врши катастарско класирање.

г) Излагање на јавен увид на податоци од премерот и катастарското класирање на земјиштето**Член 18**

Податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето се излагаат на јавен увид на корисниците. Врметраењето на јавниот увид го определува Републичката геодетска управа одделно за секоја катастарска општина.

Времето и местото на излагањето на податоците го објавува општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи на вообичаен начин.

Општината, на чие подрачје се наоѓа катастарската општина, обезбедува погодни простории за излагање на податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето.

Член 19

Излагањето на јавен увид на податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето го врши комисија за излагање што ја именува Републичката геодетска управа (комисија за излагање).

Комисијата за излагање се состои од три члена, од кои еден е геодетски стручњак.

Член 20

Заинтересираните лица можат да стават приговор на податоците од премерот во рок од 8 дена од денот на соопштувањето.

Комисијата за излагање ги разгледува сите поднесени приговори и, до колку најде дека тие се основани, ќе изврши измени на податоците утврдени со премерот.

Комисијата за излагање, доколку не го уважи приговорот, ќе му издаде на подносителот решение за одбивање на приговорот.

На податоците од класирањето на земјиштето заинтересираните лица можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на соопштувањето.

Член 21

По жалбите на податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето решава Републичката геодетска управа.

д) Изработка на катастарски операт

Член 22

Органот или работната организација што изработува катастарски операт, тој операт ѝ го поднесува на Републичката геодетска управа на потврда.

Ако Републичката геодетска управа утврди дека катастарскиот операт е изработен во согласност со постојните прописи, ќе го потврди оператот и ќе му го достави на општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи на употреба, за што го известува органот односно работната организација.

Ако Републичката геодетска управа утврди дека катастарскиот операт не е изработен според постојните прописи, ќе му го врати оператот на органот односно организацијата со забелешки.

III. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Член 23

Кога катастарскиот операт односно план станат непрегледни и дотрајани поради многубројни промени во нив, општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, врши обнова на дотрајаните делови или на целиот катастарски операт и се грижи за нивното благовремено умножување.

Член 24

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетски работи, е должен, освен по поднесените пријави за измени во поседовната состојба, културата, изградбата и отстранувањето на градежните и други објекти, како и измените што се од влијание врз определувањето на класа, во определениот рок да ги изврши и измените за кои дознал на друг начин.

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, ќе донесе решение за извршената измена во катастарскиот операт и ќе му го достави на корисникот на земјиштето.

Против решението од претходниот став може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на примањето на решението.

Член 25

Корисниците на земјиштето на чии парцели настанале такви промени, што бараат ново снимање на границите, се должни да ги обележат тие граници со видливи и трајни белези.

Ако корисникот не ги обележи границите на начинот определен во претходниот став, обележувањето ќе го изврши на негов трошок општинскиот орган надлежен за геодетските работи.

Член 26

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетски работи, најмалку секоја десетта година врши споредување на состојбата регистрирана во плановите и катастарските оператии со состојбата на теренот.

Споредувањето од претходниот став може да ги опфати одделни или сите податоци од премерот и катастарот на земјиштето.

Ако при проверката од став 1 на овој член се утврди дека настанале измени, општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, ќе донесе решение за спроведување на тие измени во плановите и катастарските оператии, што ќе му го достави на корисникот на земјиштето.

IV. ОБНОВА НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Член 27

Одлука за обнова на премерот и катастарот на земјиштето донесува Извршниот совет.

Член 28

Средствата за обнова на премерот и катастарот на земјиштето ги обезбедува Републиката.

По исклучок од претходниот став, трошоците за обнова на премерот и катастарот на земјиштето паѓаат на товар на општината:

а) ако настанало значително неслагање меѓу податоците од премерот и катастарскиот операт со состојбата на теренот затоа што општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, не го одржувал редовно и уредно премерот и катастарот на земјиштето или во таа работа не се придржувал за постојните прописи, односно немарно ракувал со плановите, геодетските елаборати на премерот и катастарските оператии поради што станале неупотребливи за натамошно користење;

б) ако заради донесување на урбанистички план или одлука што го заменува тој план за определено подрачје настанала потреба од повторно снимање на тоа подрачје; и

в) ако обновата на премерот и катастарот на земјиштето ја бара општинското собрание.

Постоењето на околностите од а) и б) од овој член го утврдува Извршниот совет.

V. ПРЕМЕРУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, РАБОТНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 29

Државните органи, работните и други организации што вршат премерување на земјиште за целите од член 17 став 1 на Основниот закон, се должни да го пријават почетокот на тие работи на општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, најмалку 30 дена порано.

Кога премерувањето на земјиштето опфаќа подрачје на две или повеќе општини, пријавата се поднесува одделно до секој општински орган на управата надлежен за геодетските работи.

Пријавата содржи податоци за подрачјето на кое ќе се врши премерувањето, содржината, приближната површина, начинот (методот) и целта на премерувањето, и датум на почетокот и завршувањето на работите.

Член 30

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, во рок од 3 дена од примањето на пријавата од член 29 на овој закон, ја известува Републичката геодетска управа.

Член 31

Републичката геодетска управа решението од член 17 став 3 од Основниот закон го донесува во рок од 15 дена од денот на примањето на пријавата за почетокот на работите на премерување.

Член 32

Републичката геодетска управа со решение ќе го запре извршувањето на работите ако органите и организациите што вршат премерување на земјиштето во определениот рок не постапат по решението што таа го донела врз основа на член 18 став 1 од Основниот закон.

Член 33

Органот односно организацијата што вршела премерување на земјиштите оригиналите на плановите односно картата, како и целиот елаборат за извршеното премерување ќе му ги достави на органот кому му е поднесена пријавата, во рок од 30 дена по неговото завршување.

Општинскиот орган на управата примениот елаборат за извршеното премерување ќе го достави, со свое мислење, до Републичката геодетска управа во рок од 5 дена. Републичката геодетска управа во рок од 30 дена од примањето на елаборатот ќе ги разгледа и потврди плановите и другите делови на елаборатот или со свое решение ќе му нареди на изведувачот во определен рок да ги отстрани недостатоците.

Изведувачот на работите, откако ќе постапи по решението од став 2 на овој член, елаборатот ќе го достави до Републичката геодетска управа.

Член 34

Плановите, картите и другите податоци за работите од член 17 од Основниот закон не можат да се користат додека не бидат прегледани и потврдени на начинот определен во член 33 од овој закон.

Член 35

Оригиналите на плановите, односно картите и сите податоци од мерењата за целите од член 17 став 1 од Основниот закон, изведувачите ќе ѝ ги предадат на Републичката геодетска управа без надоместок.

Државните органи, работните и други организации што ги предаде материјалите од претходниот став можат да ги користат за свои потреби без надоместок.

Член 36

Директорот на Републичката геодетска управа, по потреба, ќе донесе подбиски прописи за начинот на пријавувањето и вршењето на работите за целите од член 17 од Основниот закон, како и за начинот и постапката на прегледот и проверката на елаборатот за извршените работи на премерувањето.

VI. ОВЛАСТУВАЊА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ

Член 37

Работите од член 13 став 2 од Основниот закон ги врши Републичката геодетска управа.

Покрај работите од претходниот став, Републичката геодетска управа изработува предлог за среднорочни програми и годишни планови за работа на премерот и изработка на катастарот на земјиштето на подрачјето на Републиката и го следи нивното остварување.

Член 38

Републичката геодетска управа има право на општинскиот орган надлежен за геодетските работи да му издава задолжителни инструкции и да врши право на надзор над работите од областа на премерот и катастарот на земјиштето.

Член 39

Републичката геодетска управа може во вршењето на правото на надзор над работите за одржување на премерот и катастарот на земјиштето со решение да стави во употреба планови и катастарски операти во кои постојат технички, поседовни или економски недостатоци што го прават премерот неупотреблив.

Член 40

Републичката геодетска управа има право да врши увид во работите на премерот што ги изведуваат органите и организациите од член 4 став 1 и 2 од Основниот закон, да укаже на уочените недостатоци и да определи рок во кој тие мораат да се отстранат.

Ако органот односно организацијата од став 1 на овој член не ги отстрани недостатоците во определениот рок, Републичката геодетска управа со решение ќе ја запре натамошната работа на премерот, додека недостатоците не бидат отстранети.

Член 41

Органите надлежни за геодетски работи можат да вршат и премерување за потребите на органи, организации и граѓани со надоместок што ќе го утврдат спогодбено.

VII. РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕМЕР И ИЗРАБОТКА НА КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО

Член 42

Работната организација што се занимава со извршување на премер и изработка на катастар на земјиштето е должна да има најмалку три дипломирани геодетски инженери, три геодетски инженери, 14 геометри и најмалку 7 теодолити, 5 нивелири и друга потребна геодетско-техничка опрема, како и да располага со соодветни простории за вршење на геодетски работи.

Член 43

Работната организација од претходниот член може да врши и работи на премерување за целите од член 17 од Основниот закон, како и други геодетски работи за потребите на органи, организации и граѓани.

Работите од претходниот став работната организација ги врши според одредбите на член 29—35 од овој закон.

Член 44

Работната организација што врши премер и изработка на катастар на земјиштето е должна во рок од 15 дена по завршувањето на работите, на Републичката геодетска управа да ѝ ги предаде оригиналите на плановите и картите со целиот елаборат за собраните и обработените податоци од мерењата и класирањето на земјиштето.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 45

Работна или друга организација ќе се казни за прекршок со парична казна до 5.000 динари:

1. ако податоците од премерот и катастарот на земјиштето ги дава на заинтересирани странки (член 4 став 3);

2. ако не ги користи податоците од премерот на земјиштето кога со овие располага органот надлежен за геодетските работи (член 5 став 1);

3. ако во пропишаниот рок не го пријави на надлежниот орган почетокот на работите на премерувањето или ако во пријавата за почетокот на работите не ги наведе пропишаните податоци (член 29);

4. ако во пропишаниот рок не му ги достави на надлежниот орган оригиналите на плановите односно картите, како и целиот елаборат за извршеното премерување (член 33);

5. ако користи планови и елаборати што не се прегледани и потврдени од надлежниот орган (член 34);

6. ако во пропишаниот рок не ги предаде на надлежниот орган оригиналите на плановите и картите со целиот елаборат (член 44);

За прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во работната или друга организација со парична казна до 200 динари.

IX. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 46

На подрачјата на кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се користи пописниот катастар, ќе се изврши премер и ќе се изработи катастар на земјиштето во рок од 10 години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 47

Постојните граници и имиња на постојните катастарски општини и катастарски околии можат да се менуваат само на начинот и по постапката предвидена со овој закон.

Член 48

Во работите на премерувањето, што не се завршени до влегувањето во сила на овој закон, ќе се применуваат одредбите на овој закон.

Член 49

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат овластувањата дадени на одделни лица за вршење на приватна геодетска практика.

Лицата од став 1 на овој член се должни во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон да ги завршат сите започнати работи.

Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

120.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

Се прогласува Законот за утврдување на катастарскиот приход, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 23 јуни 1970 година.

Број 03-2813
24 јуни 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

Член 1

Катастарскиот приход се утврдува на начинот предвиден со Основниот закон за утврдување на катастарскиот приход („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/64), овој закон и прописите донесени врз основа на нив.

Член 2

Статистичките податоци за засеаните површини и просечните приноси по еден хектар што се користат за утврдување на катастарскиот приход, ги собира и средува по катастарски околии за секоја година статистичката служба на општината.

Член 3

Цените на земјоделските и шумските производи, за кои се пресметува катастарски приход, како и цените на материјалните трошоци се утврдуваат по катастарски околии.

Утврдувањето на цените на одделни производи се врши во согласност со одредбите на член 15 став 1 од Основниот закон за утврдување на катастарскиот приход, врз основа на статистичките и други податоци за цените од годината што му претходи на пресметувањето на катастарскиот приход, имајќи го во предвид и движењето на цените во последните три години.

Цените од став 1 на овој член ги утврдува Извршниот совет по претходно прибавено мислење од општинските собранија.

Член 4

Предлогот на скалите на катастарскиот приход по катастарски околии го изработува стручна комисија за утврдување на катастарскиот приход, што ја образува општинското собрание на своја седница (општинска комисија).

Ако катастарската околија опфаќа подрачје на две или повеќе општини или делови од подрачје на повеќе општини, предлогот на скалите на катастарскиот приход го изработува комисија што спогодбено ја образуваат собранијата на тие општини.

Комисијата има најмалку три члена од кои еден е земјоделски а еден геодетски стручњак.

Член 5

Работите околу усогласувањето на скалите на катастарскиот приход за сите катастарски околии на територијата на Републиката ги врши републичка комисија за утврдување на катастарскиот приход (републичка комисија) што ја именува Извршниот совет.

Член 6

Предлогот на скалите за утврдување на катастарскиот приход општинската комисија го доставува на мислење на Републичката комисија.

Предлогот на скалите на катастарскиот приход општинската комисија го доставува до општинското собрание со мислењето на Републичката комисија.

Член 7

Општинските собранија утврдените скали на катастарскиот приход ги доставуваат на Републичката комисија со сета документација, заради усогласување на скалите.

Републичката комисија проверува дали скалите на одделна катастарска околија се реално утврдени во однос на соседните катастарски околии со исти или слични услови за стопанисување и дали одговара на стварното просечно производство и просечните трошоци вложени во производството на тоа подрачје.

Републичката комисија изработува предлог за усогласување скалите на катастарскиот приход со кој ги запознава општинските собранија.

Општинското собрание може, во рок од 45 дена, да поднесе до Републичката комисија приговор по предлогот за усогласување скалите на катастарскиот приход.

Член 8

Предлогот за усогласување скалите на катастарскиот приход Републичката комисија го доставува на Собранието на СРМ со свое мислење по приговорите.

Собранието со одлука ги одобрува скалите на катастарскиот приход и го определува денот на нивното применавање.

Член 9

Врз основа на одобрените скали на катастарскиот приход се пресметува катастарскиот приход за секое домаќинство и организација, што се запишува во катастарскиот операт.

Член 10

Одлука за пристапување за утврдување нов катастарски приход за целата Република донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија а за одделни катастарски околии Извршниот совет.

Трошоците за утврдување на скалите на катастарскиот приход, неговото пресметување и запишување во катастарскиот операт, кога се утврдува нов катастарски приход за целата Република, паѓаат на товар на Републиката.

Ако утврдувањето на нов катастарски приход за одделна катастарска околија се врши по барање на општинско собрание, трошоците паѓаат на товар на општината.

Ако утврдувањето на нов катастарски приход за одделна катастарска околија, што опфаќа подрачја на две или повеќе општини или делови од подрачја на повеќе општини, се врши по барање на едно општинско собрание, трошоците на новото пресметување паѓаат на товар на општината чие собрание барало пресметување.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

121.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СРМ ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА ДЕБАР**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за учество на СРМ во обновата и изградбата на Дебар,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 23 јуни 1970 година.

Број 03-2814

24 јуни 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА ДЕБАР****Член 1**

Во член 1 од Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во обновата и изградбата на Дебар („Службен весник на СРМ“ бр. 26/68), зборовите „37 милиони динари“ се заменуваат со „40.167 илјади динари“.

Член 2

Во член 2 се додава став 2 кој гласи:

Од средствата утврдени со овој закон, општина Дебар ќе додели износ од 500 илјади динари за санирање на оштетениот од земјотресот културно-историски споменик — манастирот „Св. Јован Бигорски“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

122.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА**

Се прогласува Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на спомен-домови на културата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 17 јуни 1970 година.

Број 03-2800

18 јуни 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА****Член 1**

Во периодот од 1970—1975 година Социјалистичка Република Македонија ќе учествува во финансирањето изградбата на спомен-домови на културата во Социјалистичка Република Македонија со 57.800.000 динари.

Член 2

Средствата од претходниот член ќе се обезбедат од републичкиот данок на промет на стоки на мало и од други приходи на Републиката.

Член 3

Републиката ќе учествува во изградбата на спомен-домови на културата во: Битола, Прилеп, Куманово, Тетово, Титов Велес, Охрид, Гостивар, Штип, Струмица, Кичево, Кавадарци, Кочани, Ресен, Гевгелија, Крива Паланка, Неготино, Радовиш, Берово, Винаца, Делчево, Кратово, Пробиштип, Валандово, Демир Хисар и Македонски Брод.

Член 4

Учеството на Републиката изнесува 40% и тоа:

На износ до дин. Учество дин

1. Битола	14.000.000	5 600 000
2. Прилеп	12.000.000	4 800 000
3. Куманово	12.000.000	4 800.000
4. Тетово	11.000.000	4.400 000
5. Титов Велес	11.000.000	4.400.000
6. Охрид	9.000.000	3.600 000
7. Гостивар	9.000.000	3 600 000
8. Штип	8.000.000	3.200 000
9. Струмица	8.000.000	3 200 000
10. Кичево	6.000.000	2 400 000
11. Кавадарци	6.000.000	2.400 000
12. Ресен	3.500.000	1.400 000
13. Гевгелија	3.500.000	1.400 000
14. Крива Паланка	3.500.000	1.400 000
15. Кочани	3.000.000	1.200 000
16. Неготино	3.000.000	1.200 000
17. Радовиш	3.000.000	1.200 000
18. Берово	4.500.000	1.800 000
19. Винаца	2.500.000	1 000 000
20. Делчево	3.000.000	1.200 000
21. Кратово	2.500.000	1.000.000
22. Пробиштип	2.500.000	1 000 000
23. Валандово	1.500.000	600 000
24. Демир Хисар	1.500.000	600.000
25. Македонски Брод	1.500.000	600.000

Член 5

Општината, која предвидува изградба на спомен-дом на културата над предвидениот износ од претходниот член должна е разликата над тој износ сама да ја обезбеди.

До колку општината не е во состојба да обезбеди сопствено учество до предвидениот износ, Републиката ќе учествува на износот што ќе го обезбеди општината во сооднос: Република 40% — општина 60%.

Член 6

Средствата со кои учествува Републиката на корисниците — општините им се доделуваат без обврска на враќање.

Корисниците на средствата се должни со средствата со кои учествува Републиката и со сопственото учество да го обезбедат конечното завршување на спомен-домот на културата за целосно вршење на неговата функција.

Член 7

Се овластува Извршниот совет, во зависност од приливот на средствата од член 2 на овој закон, да ги утврдува износите на учеството на Републиката по години за одделни корисници.

Член 8

Финансиските работи во врска со учеството на Републиката, според одредбите на овој закон, ги врши Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 9

Средствата со кои учествува Републиката ќе се користат преку одделна сметка на Републиката.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

123.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА И СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Се прогласува Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на споменик на Национално-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, дом на поезијата во Струга и спомен-дом на културата во Свети Николе,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 17 јуни 1970 година.

Број 03-2803

18 јуни 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА И СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Во периодот од 1970—1975 година Социјалистичка Република Македонија ќе учествува во финансирањето изградбата на споменик на Национално-

ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, дом на поезијата во Струга и спомен-дом на културата во Свети Николе со 14.600.000 динари.

Член 2

Средствата од претходниот член ќе се обезбедат од републичкиот данок на промет на стоки на мало и од други приходи на Републиката.

Член 3

Републиката ќе учествува во финансирањето изградбата на споменик на Националноослободителната борба и Илинденското востание во Крушево со 8.000.000 динари, дом на поезијата во Струга со 5.000.000 динари и спомен-дом на културата во Свети Николе со 1.600.000 динари.

Член 4

Општината Струга ќе учествува во финансирањето изградбата на дом на поезијата во Струга со 3.600.000 динари, а општината Свети Николе во финансирањето изградбата на спомен-дом на културата во Свети Николе со 1.600.000 динари.

Член 5

Средствата со кои учествува Републиката на корисниците — општините им се доделуваат без обврска на враќање.

Корисниците на средствата се должни, со средствата со кои учествува Републиката и со сопственото учество, да го обезбедат конечното завршување на објектите за целосно вршење на нивните функции.

Член 6

Се овластува Извршниот совет, во зависност од приливот на средствата од член 2 на овој закон, да ги утврдува износите на учеството на Републиката по години за одделни корисници.

Член 7

Финансиските работи во врска со учеството на Републиката, според одредбите на овој закон ги врши Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 8

Средствата со кои учествува Републиката ќе се користат преку одделна сметка на Републиката.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

124.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

Се прогласува Законот за туристички водичи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 17 јуни 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 23 јуни 1970 година.

Број 03-2812

24 јуни 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

Член 1

Работите на туристички водич се вршат според одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Член 2

Туристички водич е лице кое на домашни и странски туристи стручно им ги објаснува природните убавини и реткости, културно-историските споменици, уметничките дела, етнографските и другите знаменитости, како и општествено-политичките и економските достигнувања на Земјата.

Туристички водич може да биде лице што завршило најмалку више образование, што познава еден од светските јазици и положило стручен испит за вршење работите на туристички водич (стручен испит).

Член 3

Не се смета за туристички водич стручен работник на музеј, галерија или национален парк кога врши работи на водич во рамките на својата служба, како и лице што придружува групи на екскурзија или излет.

Член 4

Стручниот испит се полага според програма што ќе ја пропише републичкиот секретар за образование, наука и култура во согласност со Комитетот за туризам и угостителство.

Стручниот испит се полага пред комисија што ја образува републичкиот секретар за образование, наука и култура во согласност со Комитетот за туризам и угостителство.

Член 5

Општината може за туристичкиот водич што врши работи само на нејзиното подрачје, да пропише дополнителна програма за знаменитостите и достигнувањата карактеристични за тоа подрачје. Општината го пропишува и начинот на полагањето на испитот по дополнителната програма.

Член 6

Трошоците за полагањето на стручниот испит паѓаат на товар на кандидатот.

По исклучок, трошоците од претходниот став можат да ги надоместат и работни и други организации заинтересирани за услугите на туристичкиот водич.

Член 7

Успехот покажан на испитот се оценува со „го положи стручниот испит“ и „не го положи стручниот испит“.

За текот на стручниот испит се води записник.

Член 8

На кандидатот што го положи стручниот испит му се издава уверение.

Уверението го издава органот при кој е образувана испитната комисија, а го потпишува претседателот на испитната комисија.

Член 9

Лицето што го положило стручниот испит се упишува во посебна евидентна книга на органот што ја образувал комисијата.

Член 10

Својство на туристички водич се докажува со посебна легитимација.

Легитимацијата ја издава органот што ја образувал комисијата.

Образецот на легитимацијата го пропишува републичкиот секретар за образование, наука и култура.

Член 11

Работите на туристичкиот водич за туристичка и друга работна и општествена организација може да ги врши само лице од член 2 став 2 од овој закон.

Туристички водич што не е во работен однос со работна организација може да преземе работи само преку организациите од претходниот став и работите ги врши од името и за сметка на тие организации.

Член 12

Затечените лица што вршат работи на туристички водич се должни во рок од една година од денот на донесувањето на програмата од член 4 став 1 од овој закон, да се сообразат со одредбите на овој закон.

Член 13

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок туристичка и друга работна и општествена организација која работите на туристички водич ги довери на лице што не ги исполнува условите од член 2 став 2 од овој закон.

За дејствието од претходниот став ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна до 500 динари.

Член 14

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок лице:

1. кое врши работи на туристички водич иако не ги исполнува условите од член 2 став 2 од овој закон;

2. кое непосредно презема работи на туристички водич.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

125.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА СТРАНСКИТЕ УЧИЛИШНИ СВИДЕТЕЛСТВА

Се прогласува Законот за нострификација на странските училишни свидетелства, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 17 јуни 1970 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 17 јуни 1970 година.

Број 03-2801

18 јуни 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА СТРАНСКИТЕ УЧИЛИШНИ СВИДЕТЕЛСТВА

Член 1

Нострификацијата на странските училишни свидетелства на територијата на Социјалистичка Република Македонија се врши во согласност со одредбите на Законот за нострификација на училишните свидетелства добиени во странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/67) и одредбите на овој закон.

Член 2

Нострификацијата на странските училишни свидетелства за завршено основно училиште и училиште за средно образование ја врши Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура.

Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура го врши признавањето на одделни одделенија, односно класови на училиштата од претходниот став заради продолжување на школувањето.

Член 3

Решенијата за нострификација на странските училишни свидетелства за завршено основно училиште и училиште за средно образование, како и за признавање одделни одделенија, односно класови на тие училишта, се донесуваат по предлог од стручна комисија која се формира во Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура.

Член 4

Признавањето на завршени одделни години, семестри и положени испити на високошколски установи во странство заради продолжување на студиите, го вршат соодветните односно сродните високошколски установи, по постапката утврдена со статутот на високошколската установа, во согласност со овој закон.

Член 5

Решенијата за нострификација на странските училишни свидетелства за завршено училиште или за признавање завршени одделни години, семестри и положени испити на високошколски установи во странство заради продолжување на студиите се донесуваат по предлог од стручни комисии што ги формираат соодветните односно сродните високошколски установи.

Член 6

По однос документацијата што се прилага кон барањето за признавање завршени одделни одделенија, класови, години, семестри и положени испити заради продолжување на школувањето, се применуваат одредбите на член 7 од Законот за нострификација на училишните свидетелства добиени во странство.

Член 7

Содржината на решението за признавање одделни одделенија, односно класови на основно училиште или училиште за средно образование, како и на одделни години, семестри и положени испити во странство, се испишува на грбот на свидетелството и на заверените преводи. Оригиналот на свидетелството и еден примерок од заверениот превод му се предава на барањето на признавањето, а вториот примерок од преводот го задржува установата, односно органот што го донел решението.

Третиот примерок од преводот на свидетелството, високошколската установа му го доставува на Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура заради општ увид.

Член 8

Поблиски прописи за чувањето на документацијата и водењето на евиденцијата на свидетелства што се нострифицирани, донесува републичкиот секретар за образование, наука и култура.

Член 9

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Правилникот за признавање свидетелства од странските средни, општообразовни и стручни школи и за стручните испити положени во странство („Службен весник на НРМ“ бр. 13/49).

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

126.

Врз основа на член 44 став 2 а во врска со член 57 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 17 јуни 1970 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се образува Комисија за подготвување и следење на извршувањето на Програмата на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за периодот од септември 1970 до јули 1971 година, како и за седниците на Соборот до летниот одмор.

II. Комисијата има задача, врз основа на предлозите и мислењата на одборите и пратениците, да подготви Напрт и Предлог на програма и да му ги поднесе на Соборот најдоцна до 1 јули односно до 10 септември 1970 година. Следењето на извршувањето на Програмата, Комисијата да го врши во соработка со одборите и републичките органи на управата.

За извршувањето на Програмата Комисијата да го известува Соборот секои три месеци.

III. Во Комисијата се избираат:

а) за претседател: Евзи Мемети, потпретседател на Републичкиот собор;

б) за членови — претседателите на одборите на Републичкиот собор:

1. Шукри Рамо,
2. Нилко Тодоровски,
3. Милка Такева — Григоријевиќ,
4. Ванчо Цветковски,
5. Предраг Кушевски,
6. Драган Спиоровски, и
7. Илија Величалец, секретар на Републичкиот собор.

IV. Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување.

Број 03-2876

18 јуни 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Објасен дел

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. II. 1970 година, страна 291, реден број 2 е запишано ставањето во редовна ликвидација на Автотранспортното претпријатие „Младост“ од Винаца.

Постапката за редовна ликвидација на претпријатието ќе ја спроведе ликвидационата комисија, која ја сочинуваат: Благој Тасев, претседател, Пешо Трајанов и Димитар Спасов, членови.

За ликвидатор на ликвидационата комисија е назначена Верка Глигорова Нисева.

Впишувањето и извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 0201-2825 од 26. IX. 1969 година на Собранието на општината Винаца за отворање постапка за редовна ликвидација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 4/70. (1008)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. IV. 1970 година, страна 380, реден број 4 е запишано ставањето во редовна ликвидација на Трговското претпријатие за промет со градежен и огревен материјал на големо и мало „Готен“ од Радовиш.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Љупчо Лахтов, претседател, Владо Вуков, Љефтерка Стојанова и Добре Коцев, членови.

За ликвидатор е именуван Владо Вуков.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението бр. 02-813 од 7. IV. 1970 година на Собранието на општината Радовиш за отворање на постапка за редовна ликвидација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 115/70. (1009)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 10. IV. 1970 година, страна 94, реден број 4 е запишано отворањето постапка за редовна ликвидација на Земјоделската задруга „Јанкулица“ од село Ракитец, Радовиш.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Димитар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Симеон Коцев и Ванчо Јованов, членови.

За ликвидатор е именуван Васил Ужевски. Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението бр. 02-831 од 8. IV. 1970 година на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 109/70. (1010)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 10. IV. 1970 година, страна 163, реден број 8 е запишано отворањето постапка за редовна ликвидација на Земјоделската задруга „Лакавица“, село Конче, Радовишко.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Димитар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Симеон Коцев и Ванчо Јованов, членови.

За ликвидатор е именуван Фено Трајанов.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 02-829 од 8. IV. 1970 година на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 110/70. (1011)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 10. IV. 1970 година, страна 147, реден број 8 е запишано отворањето постапка за редовна ликвидација на Земјоделската задруга „Напредок“ од Радовиш.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Димитар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Симеон Коцев и Ванчо Јованов, членови.

За ликвидатор е именуван Осман Зурапов.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 02-832 од 8. IV. 1970 година на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 111/70. (1012)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 10. IV. 1970 година, страна 162, реден број 4 е запишано отворањето постапка за редовна ликвидација на Земјоделската задруга „Бобовец“ од село Иљево, Радовишко.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат Димитар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Симеон Коцев и Ванчо Јованов, членови.

За ликвидатор е именуван Осман Зурапов.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 02-830 од 8. IV. 1970 година на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 112/70. (1013)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 10. IV. 1970 година, страна 139, реден број 4 е запишано отворање постапка за редовна ликвидација на Земјоделската задруга „Пилав Тепе“ од село Дамјан, Радовишко.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат Димитар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Симеон Коцев и Ванчо Јованов, членови.

За ликвидатор е именуван Станоја Георгиев.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 02-833 од 8. IV. 1970 година на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 113/70. (1014)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1970 година, страна 117, реден број 6 е запишана промената на Занаетчиското претпријатие за откуп, преработка на ситна кожа, крзно, кожна конфекција и кожна галантерија „Методи Митевски Брицо“ од Делчево, која ќе носи назив: Фабрика за кожи и кожна галантерија „Методи Митевски Брицо“ од Делчево.

Промената на фирмата е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-476 од 2. XII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 369/69. (324)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1970 година, страна 137, реден број 2 е запишана промената на досегашните потписници на Погон „Саса“ при Рудници за олово и цинк „Злетово-Саса“ од село Каменица Македонска, Никола Стојановски, в. д. директор. Нови потписници на сметката се: Стојмир Домазетовски, генерален директор на претпријатието, Ангеле Вренцовски, генерален директор на погон, Владо Гоговски, финансиски директор на претпријатието и Тихомир Грљански, раководител на погонот.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на поднесената пријава бр. 0305-3774/1 од 7. XI. 1969 година, од страна на генералниот директор на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 328/69. (325)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. IV. 1969 година, страна 135, реден број 14 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Моша Пијаде“ од село Г. Подлог, Кочанско, со тоа што ќе обавува и продажба на мелнички производи.

Проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 2333 од 21. XI. 1968 год., на задружниот совет на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 46/69. (330)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. V. 1969 година, страна 41, реден број 5 е запишано проширувањето на дејноста на Градежното претпријатие „Обнова“ од Делчево, кое покрај досегашните дејности ќе обавува и: изведување на градежни работи од ниска и висока градба; изведување на сите видови градежно-занаетчиски работи; изведување на сите видови инсталатерски работи на објектите од ниска и висока градба; изведување на сите видови изолациони работи, хидроизолации, термоизолации, фригоизолации, акустични изолации и кисело-отпорни изолации; производство на градежни материјали; транспорт за сопствени потреби и други услуги; сервиси и услуги на граѓаните; проектирање и изготвување на техничка документација за изградба на инвестициони објекти за ниска и висока градба, проекти за инсталација, громобранска, електрична, водоводна, канализациона, телефонска и др.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-201 од 9. V. 1969 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 178/69. (326)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. IV. 1969 година, страна 330, реден број 64 е запишано проширувањето на дејноста на Трговската работна организација, на големо и мало, — „Нова трговија“ од Кочани, која покрај досегашните дејности ќе обавува и откуп и продажба на земјоделски производи и угостителска дејност.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 4324 од 28. X. 1969 година, на работничкиот совет на работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 132/69. (331)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1969 година, страна 175, реден број 3 е запишано проширувањето на дејноста на Фабриката за автомобилски делови „Руен“ од Кочани, со тоа што покрај регистрираните дејности ќе обавува и вршење на услуги на трети лица во оправка на делови на сите видови на патнички и теретни моторни возила и градски и алатни машини, продажба на сите видови производи на Фабриката на мало преку магазинот на истата.

Проширувањето на дејноста на Фабриката е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-12384/1 од 25. XII. 1968 година, на работничкиот совет на Фабриката и решението бр. 5404/1 од 27. XI. 1968 година, на републичкиот пазарен инспектор.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 4/69. (332)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. X. 1969 година, страна 200, реден број 12 е

запишано симнувањето на присилната управа на Шумско-индустрискиот комбинат „Борис Кидрич“ од Кочани.

За директор на комбинатот е именуван досегашниот претседател на Одборот за присилна управа, инженер Мирослав Кушевски.

Симнувањето на присилната управа на ШИК „Борис Кидрич“ од Кочани е запишано во регистарот, врз основа на решението бр. 01-5538/1 од 19. VII. 1969 година, на Собранието на општината Кочани, за симнување на присилната управа и решението бр. 02-7655 од 1. VIII. 1969 година, на централниот работнички совет.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 351/69. (333)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. XI. 1969 година, страна 287, реден број 2 е запишано проширувањето на дејноста на Откупната станица од Кочани, на Трговското претпријатие за промет со стпаноци „Отпад“ од Скопје, уште, и со продажба на материјали од сите видови на големо и мало и тоа: сите видови градежни материјали; електрични материјали; водоводни и канализациони материјали.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 15. IX. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 330/69. (334)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. XI. 1969 година, страна 312, реден број 2 е запишана промената на директорот на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје — Филијала во Кочани, Љубомир Алексиев. За директор е именуван Драгољуб Блажев Коцев.

Промената на директорот е запишана во регистарот, врз основа на решението бр. 14049-1/7-2 од 24. X. 1969 година, на Советот на работната заедница, на Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 346/69. (336)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. I. 1970 година, страна 321, реден број 34 е запишано присоединувањето на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Облешево, Кочанско, кон Земјоделскиот производно-прехранбен преработувачки комбинат „Искра“ од Кочани.

Присоединувањето на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Облешево, Кочанско, кон Комбинатот „Искра“ од Кочани е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 07-5925 од 22. XII. 1969 година, на работничкиот совет на истиот и одлуката бр. 3Г-8 од 12. XII. 1969 година, на задружниот совет на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Облешево, Кочанско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 368/69. (338)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1970 година, страна 309, реден број 2 е запишана промената на статутот на правно лице, со посебна жиро-сметка, на Самостојниот погон „Лиљак“ од село Истибање, Кочанско и тоа право се пренесува на ЗИК „Врегалница“ — Винаца.

Предметот на работењето на погонот „Лиљак“ — Истибање и понатаму останува ист во составот на комбинатот, според поранешното запишување.

Сите парични средства на досегашниот самостоен погон „Лиљак“ како готовински и основни на жиро-сметката, се пренесуваат на жиро-сметката на ЗИК „Врегалница“ — Винаца, бр. 4143-1-748 од 1. X. 1969 година.

Правата и должностите што произлегуваат од статусот на правно лице за досегашниот погон „Лиљак“ се пренесуваат на комбинатот од 1. X. 1969 година.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-1712 од 16. IX. 1969 година, на централниот работнички совет на комбинатот и одлуката на Погонскиот работнички совет, на Самостојниот погон „Лиљак“ од село Истибање, Кочанско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 345/69. (339)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. I. 1970 година, страна 321, реден број 35 е запишана промената на фирмата на Земјоделскиот производно-преработувачки комбинат „Искра“ од Кочани, кој ќе го носи називот Земјоделско-индустриски комбинат „Кочанско Поле“ од Кочани.

Запишана е и промената на досегашниот в. д. директор Јовица Милисав Николиќ. За директор на комбинатот е именуван Никола Борисов Тодоров. Покрај директорот овластени лица за потпишување на комбинатот се: Милко Асенов Петров, раководител на стопанско-сметководниот сектор и Јовица Милисав Николиќ, заменик директор.

Потписите на овластените лица важат поединечно.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 07-5926 од 22. XII. 1969 година, на работничкиот совет на комбинатот на промена на фирмата и одлуката бр. 07-5201 од 15. XI. 1969 година, на истиот совет на комбинатот за промена на директорот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 367/69. (340)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. IV. 1969 година, страна 397, реден број 7 е запишано правото на основачот на Претпријатието за поправка на моторни возила и земјоделски машини и промет со резервни делови „Агроремонт“ од Струмица, кое е основано од група граѓани, го презема Собранието на општината Струмица. Во иднина претпријатието ќе функционира како организација, основана од Собранието на општината Струмица.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на договорот на Собранието на општината Струмица, склучен помеѓу Собранието, основачите за основање на претпријатието и Претпријатието „Агроремонт“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 163/69. (349)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. I. 1970 година, страна 564, реден број 4 е запишана статусната промена на фирмата, така што „Агромеханика“ — претпријатие за снабдување на земјоделството на големо и мало — Скопје — Самостоен погон „Агропромет“ — Струмица ќе носи назив: „Агромеханика“ претпријатие за снабдување на земјоделството на големо и мало — Скопје — Самостојна организација за здружен труд „Агропромет“ — Струмица.

Самостојната организација на здружен труд „Агропромет“ — Струмица има својство на правно лице.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 58 од 14. I. 1970 година, на работничкиот совет на „Агромеханика“ од Скопје за давање на својство на правно лице на Погонот „Агропромет“ — Струмица и одлуката бр. 57 од 14. I. 1970 година, на истиот совет за измена и дополнување на Статутот на работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 29/70. (362)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. X. 1969 година, страна 85, реден број 2 е запишано проширувањето на дејноста на Откупната станица за отпадоци од Св. Николе, на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ од Скопје, уште и со откуп и продажба на мало и големо и тоа: на дефектни и некурентни стоки од порцелан, емајлирани садови, текстилни и железни стоки; сите видови градежни материјали; електрични материјали; водоводни и канализациони материјали.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 15. IX. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 311/69. (364)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. X. 1969 година, страна 241, реден број 2 е запишано проширувањето на дејноста на Откупната станица „Брегалница“ — Штип, на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ од Скопје, уште и со: продажба на сите видови градежни материјали, електрични материјали, водоводни и канализациони материјали.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 15. IX. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 314/69. (370)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 174, страна 251, книга II е запишано следното: Дејноста на Хемиско-металуршкиот комбинат „Југохром“ од село Јегуновце, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 9. II. 1968 година се проширува и со: производство на натриум сулфид, калион бихромат, хромна киселина, хромно зелено, камен и вар, вршење на градежно занаетчишки услуги и изработка на железни и лимарски конструкции.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 172/68 од 11. II. 1970 година. (381)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 923, страна 681, книга IV е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Деловната единица за стопанисување со станбени и деловни згради — Скопје, на ПГТ — Скопје, согласно со одлуката бр. 1125/1 од 30. I. 1970 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 20. I. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 97 од 27. II. 1970 година. (392)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 926, страна 113, книга VI е запишано следното: Дејноста на Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице во Скопје, Булевар „ЈНА“ бр. 68 и 66, на Општото трговско претпријатие за застапување на странски фирми „Словенија — Промет“, Љубљана се проширува и со проектирање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1082 од 28. XI. 1969 година. (29)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 926, страна 113, книга VI е запишано следното: Дејноста на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице во Скопје, Булевар „ЈНА“ бр. 68 и 66 на Општото трговско претпријатие и застапување на странски фирми „Словенија Промет“ — Љубљана, се проширува и со: промет на големо со текстилна сировина и финални производи од текстил; промет со сите видо-

ви предива од волна, синтетика, јута, памук и мешавина, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 15. X. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1024 од 29. XII. 1969 година. (139)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 281, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, согласно со одлуката бр. 02-721 од 25. II. 1969 година, на работничкиот совет се проширува и со вршење угостителска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 703/69 од 14. I. 1970 година. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 107, страна 129, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник, Рамиз Шакири, на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангросервис“ — Куманово му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста.

За нов потписник на претпријатието е назначен Имеровиќ Шабан кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници: Зиковски Ташков Зико, директор, Стојменовски Јанков Владо, шеф на комерцијалната служба, и Станојковски Ѓорѓија Живко, главен книговодител, сметано од 31. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 716/69 од 9. II. 1970 година. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 562, страна 232, книга VI е запишано следното: Кон Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, се присоединува Претпријатието за производство на леб, бели печива и буреци „Лука“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на Работната организација „Жито Македонија“ — Скопје, од одржаната седница на 25. XII. 1969 година, одлуката бр. 0201-3011 од 12. XII. 1969 година на работничкиот совет на филијалата во Скопје, на „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат Скопје, и одлуката бр. 02-2688 од 13. XII. 1969 година, на работничкиот совет на Претпријатието за производство на леб, бели печива и буреци „Лука“ — Скопје.

Претпријатието за производство на леб, бели печива и буреци „Лука“ — Скопје се присоединувањето кон Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала во Скопје се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, кој го води овој суд, од регистарскиот лист 551, страна 91.

Покрај досегашните потписници на филијалата во Скопје на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје и тоа: Грижовски Гуша, директор на филијалата, Николов Апостол, раководител на стопанско-сметководниот сектор, Сунџи Вајрами, комерцијален раководител и Симон Буцевски, шеф на сметководството, истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето и новоназначените потписници Кромовски Трајче, помошник директор на филијалата и Ацовски Митре, директор на големо-продажбата на филијалата.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 42 од 16. II. 1970 година. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 551, страна 93, книга II е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за производство на леб, бели печива и буреци „Лука“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02. 1924/9 од 6. IX. 1968 годи-

на, на работничкиот совет од одржаната седница на 5. II. 1968 година, се пропишува и со продажба на пиво, која ќе ја обавува преку своите продавници.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1041/68 од 16. II. 1970 година. (259)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запишана под фирма: Продавница во село Крани, на Земјоделската задруга „Преспа“ од село Љубојно. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со прехранбени и непрехранбени индустриски стоки, како и промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Фадил Јонузovski.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Преспа“, село Љубојно, со одлуката на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 71/70. (546)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запишана под фирма: Продавница во село Брајчино, на Земјоделската задруга „Преспа“, село Љубојно. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со прехранбени и непрехранбени индустриски стоки, како и промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Методија Диневски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Преспа“ од село Љубојно, со одлуката на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 72/70. (547)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запишана под фирма: Продавница во село Љубојно, на Земјоделската задруга „Преспа“ од село Љубојно. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени производи.

Раководител на продавницата е Јосиф Томулевски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Преспа“ село Љубојно, со одлуката на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 73/70. (548)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запишана под фирма: Продавница во село Стрбово, на Земјоделската задруга „Преспа“, село Љубојно. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со прехранбени и непрехранбени индустриски стоки, како и промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Спасе Марковски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Преспа“ од село Љубојно, со одлуката од задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 74/70. (549)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запишана под фирма: Продавница во село Наколец, на Земјоделската задруга „Преспа“ од село Љубојно. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со прехранбени и непрехранбени индустриски стоки, како и промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Пандо Неделковски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Преспа“ од село Љубојно, со одлуката на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 75/70. (550)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. II. 1970 година, рег. број 2/55, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Подмочани, на Земјоделската задруга „Кисела Вода“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијална стока.

Раководител на продавницата е Камбуровски Сандре.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Кисела Вода“ од Ресен, со одлуката бр. 04-474/1 од 25. III. 1968 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 69/70. (551)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1970 година, рег. број 2/70, книга II е запишана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 4, на Индустијата за чевли и гумени производи „Газела“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови обувки од кожа и гума и гумени производи.

Раководител на продавницата е Карташевски Крсте.

Продавницата е основана од Индустијата за чевли „Газела“ од Скопје.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и трговската мрежа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 38/70. (552)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. I. 1970 година, рег. број 22/61, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Мислепезо, Струшко, на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови земјоделски производи и јужно овошје, производи на прехранбената индустрија (освен сувомесни и млечни производи), производи за домашна употреба, средства за перење и чистење, алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока во помал обем.

Раководител на продавницата е Пејоски Вангел.

Продавницата е основана од Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ — Струга, со одлуката бр. 2373 од 3. X. 1969 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 18/70. (553)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. II. 1970 година, рег. број 4/70, книга II е запишана под фирма: Продавница „Борово“, село Јабу-

ништа, на Југословенскиот комбинат за гуми и обувки „Борово“ од Борово. Предмет на работењето на продавницата е вршење на трговска дејност, продажба на мало на сите видови машки, женски и детски обувки од сопствено и туѓо производство и дополнување на асортиманот со средства за чистење и чување на обувките и ситен прибор за обувки, како и сите видови чорапи.

Раководител на продавницата е Илкоски Мате.

Продавницата е основана од Југословенскиот комбинат „Борово“ од Борово, со одлуката бр. 187 од 8. I. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува Илиоски Мате, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 58/70. (554)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. II. 1970 година, рег. број 74/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Подгорци, на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на прехранбени артикли и предмети за домашна употреба, мелнички преработки, деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока во помал обем.

Раководител на продавницата е Ибраимоски Махмуд.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга, со одлуката бр. 02-151/1 од 23. I. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 52/70. (558)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. II. 1970 година, рег. број 5/70, книга II е запишана под фирма: Самостојна здружена организација во својство на правно лице — Погон „Светлост“ село Вевчани, на Земјоделската задруга „Житиште“ од село Мршевци. Предмет на работењето на погонот е земјоделско производство на општародна земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање на земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации; вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и алати како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање впишоци од земјоделското производство, превземање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачки губрива и тп.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигнување на кадри нужни за обавување на стопанската активност на задругата; набудување на задругарите со индустриски стоки преку погон; угостителство — бифе; вршење услуги со машински парк — преку погон.

Погонот е основан од Земјоделската задруга „Житиште“, село Мршевци, Скопско, со одлуката на задругниот совет од 29. XII. 1969 год., а образуван е од бившата Земјоделска задруга „Светлост“, с. Вевчани со присоединување кон Земјоделската задруга с. Мршевци.

Погонот ќе го потпишуваат Методија Ангелковски, директор, и Бебековски Никола, шеф на книговодството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 8/70. (559)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на

18. II. 1970 година, рег. број 104/55, книга I е запишана под фирма: Продавница број 6 во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 39 на Индустијата за модна конфекција и чадори „Зора“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е обавување на трговска дејност продажба на малократка и плетена стока, текстилна конфекција, трикотажа, галантериски и базарски стоки од сопствено и туѓо производство.

Раководител на продавницата е Карагулева Вера.

Продавницата е основана од Индустијата за модна конфекција и чадори „Зора“ од Охрид, со одлуката од работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и индустијата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 30/70. (555)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. II. 1970 година, рег. број 5/59, книга III е запишана под фирма: Самостојна организација на здружен труд — работна единица — Струга, на Рибарското стопанство „Охридска пастрмка“ од Охрид. Предмет на работењето на самостојната организација е заштита на рибата.

Самостојната организација на здружен труд — работна единица е основана од Рибарското стопанство „Охридска пастрмка“ од Охрид, со одлука бр. 02-504 од 24. XI. 1969 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишуваат Усовиќ Драгољуб, в. д. раководител и Славче Кочовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 466/69. (556)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. II. 1970 година, рег. број 74/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Јабуништа, на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови жита и мелнички преработки.

Раководител на продавницата е Чазимоски Мевмет.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга, со одлуката бр. 02-151/1 од 19. I. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 51/70. (557)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 311, страна 195, книга II е запишано под фирма: Претпријатие за превоз на патници и стоки во земјата и странство „Балкан експрес“ — Штип — Организација на здружен труд — претставништво без својство на правно лице, со седиште во Куманово, ул. „Доне Вожинов“ бр. 15. Предмет на работењето на претставништвото е изнаоѓање предмет на превозот на друмскиот меѓународен транспорт на стоки и патници, организирање на туристички патувања во земјата и странство, организирање посети на културни, спортски, стопански и други приредби, како и договарање на сообраќајни услуги во меѓународниот туристички промет.

Раководител на претставништвото е Ангелевски Борче.

Организацијата на здружен труд — претставништвото е основано од работничкиот совет на Претпријатието за превоз на патници и стоки во земјата и странство „Балкан експрес“ — Штип, со одлуката бр. 19/2 од 15. IX. 1969 година.

Претставништвото ќе го потпишува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1178/69 од 19. III. 1970 година. (633)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 141, страна 77, книга III е запишано следното: Трговско претпријатие на големо и мало „Вардар“ — Неготино — Продавница за колонијал број 7 во Демир Капија, ул. „Партизанска“ бр. 10. Предмет на работењето на продавницата е ќе врши промет на мало со разна мешана стока од широка потрошувачка, колонијални и прехранбени артикли, месни и сувомесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, електрични материјали и уреди, куќен намештај, брашно, цигари, кибрит, козметички препарати, детски играчки, школски и канцелариски материјал и прибор, емајлирани садови, стакларија, — стакло и стакларски производи и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Вардар“ — Неготино, со одлуката од одржаната седница на 21. XII. 1967 и 19. III. 1968 година.

Раководител на продавницата е Петровски Димитар Ристо.

Продавницата број 7 во Демир Капија ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 89 од 10. III. 1970 год. (634)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 727, страна 139, книга III е запишан под фирма: Надворешно трговско претпријатие „Југоекспорт“ — Београд — Организација на здружен труд — продажбен изложбен салон во Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 66. Предмет на работењето на салонот е: изложување и продажба на мало на намештај, теписи, лустери, столни и стоечки лампи и производи од керамика.

Изложбениот салон е основан од Надворешно трговското претпријатие „Југоекспорт“ — Белград, „Коларчева“ 1, со решението бр. 2 од 29. X. 1969 година на работничкиот совет.

Раководител на изложбениот салон е Гелев Александар.

Организацијата на здружен труд — продажбениот изложбен салон во Скопје, ќе ја потпишува Гелев Александар, раководител на Организацијата на здружен труд, во границите на дадените овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 184 од 12. III. 1970 година. (635)

КОНКУРСИ

УЧИЛИШНИОТ СОВЕТ НА МУЗИЧКОТО УЧИЛИШТЕ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место — НАСТАВНИК ПО ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

УСЛОВИ: Завршена музичка академија — отсек — композиција.

Молбите, со потребните документи за склучување работен однос да се доставуваат до училиштето, најдоцна 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Настап на работа од 1. IX. 1970 година.

(1156)

Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје,
како инвеститор ќе одржи

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА

за изградба на зградите на Филозофскиот, Правниот и Економскиот факултет и Универзитетот — I фаза

На ден 17 август 1970 година, во просториите на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје (во бараката на студентската населба „Педагошка академија“) во 9 часот, ќе се одржи јавна лицитација за изградба на зградите на Филозофскиот, Правниот и Економскиот факултет и Универзитетот во Скопје.

Ориентационата вредност на објектите во I-та фаза на градбата изнесува 61.000.000 динари со делумна опрема во зградите.

Рок за изградба на објектите е 1 октомври 1972 година.

Одлуката за отстапување на работите по овој оглас, инвеститорот ќе ја достави до учесниците во лицитацијата, најдоцна до 15 септември 1970 година.

Услов за учество во лицитацијата е секој понудувач поодделно да има поголема годишна реализација од ориентационата вредност на објектите, што се предмет на оваа лицитација.

Пред одржувањето на лицитацијата, секој понудувач е должен да достави гарантно писмо од Банката, дека на име депозит му става на инвеститорот на располагање 1% од вредноста на работите. По објавувањето на одлуката за отстапување, инвеститорот ќе го ослободи овој депозит.

Техничките и посебните услови можат да се добијат од инвеститорот, а преглед на техничката документација за објектите, ќе може да се врши секој ден, со исклучок во саботите и неделите, од 7 до 15 часот, почнувајќи од 1 јули 1970 година, во просториите на Универзитетот (бараката кај студентската населба „Педагошка академија“).

СОДРЖИНА

	Стр.
119. Закон за премејот и катастарот на земјиштето — — — — —	289
120. Закон за утврдување на катастарскиот приход — — — — —	293
121. Закон за изменување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во обновата и изградбата на Дебар — — — — —	294
122. Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на спомен-домови на културата — — — — —	295
123. Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на споменик на Национално-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, дом на поезијата во Струга и спомен-дом на културата во Свети Николе — — — — —	295
124. Закон за туристички водичи — — — — —	296
125. Закон за нострификација на странските училишни свидетелства — — — — —	297
126. Одлука за образување Комисија за подготвување и следење на извршувањето на Програмата за работа на Републичкиот собр на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	298